

Барање за доставување на понуди за организиран автобуски превоз на лица

1. Општи услови

- 1.1 Набавувач Здружение на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје
- 1.2 Предмет на барањето: Прибирање на понуди од правни лица за реализација на автобуски превоз на лица во рамките на организирана летна школа за градење на капацитети за настап на пазарот на труд на ученици Роми
- 1.3 Ромаверзитас е партнерска организација на Ромскиот едукативен фонд во Будимпешта (РЕФ) и како таква е назначена за учество во регионалниот проект "Зголемени можности за образование на студенти Роми и млади Роми во Западен Балкан и Турција", финансиран од Европската Унија и РЕФ. Главната цел на регионалниот проект е да се затвори јазот меѓу Ромите и не-Ромите, да се обезбеди пристап до квалитетно образование за Ромите во сите фази и да се обезбеди непречена транзиција од образованието до вработување промовирање на трајни системски промени во Западен Балкан и Турција. Во рамките на овој регионален проект, Ромаверзитас го спроведува проектот „Зголемување на пристапот и учеството на учениците Роми во средното образование и транзиција на пазарот на труд“. За реализација на планираните проектни активности здружението го објавува ова барање преку веб-страницата на здружението до квалификувани субјекти на територијата на Република Северна Македонија за добивање соодветни понуди за ангажман опишан подолу во барањето.
- 1.4 Секој понудувач мора да достави вкупна понуда по сите ставки, во спротивно ќе се смета дека понудата не е целосна и истата ќе биде одбиена.
- 1.5 Понудувачот во случај на избор на неговата понуда е должен да обезбеди фактура од Управа за Јавни Приходи без ДДВ, поради исплата од страна на средства од грант на Европска Унија.

2. Понуда

- 2.1 Понудувачот треба да достави понуда согласно потребите на набавувачот, а во понудените содржини да содржи:
 - Понуда за организиран автобуски превоз на најмногу 27 лица почитувајќи ги протоколите за работа и обезбедување физичко растојание меѓу патниците на релација Скопје – Струга – Скопје
- 2.2 Дополнителни информации за понудата

- Понудата треба да важи за 25 до 27 лица, со тргнување од Скопје во договорен термин со набавувачот на услугата;
- Тргнувањето и пристигнувањето во Струга се на различен датум со враќањето на лицата во Скопје;
- Во текот на патувањето до Струга доколку има потреба пред тргнување да се договорат дополнителните попатни станици во одредени градови кои ќе важат и за враќање на лицата до Скопје;
- По пристигнувањето во Струга се одредува договорен термин за враќање на учесниците до Скопје не подолг од 5 дена од пристигнувањето.
- Согласно планираните активности првично договорени термин за реализација се: тргнување (Скопје – Струга) 8 Август 2020 и враќање (Струга-Охрид) 11 август 2020

3. Критериум за избор на најповолен понудувач

- Цена
- Квалитет
- Потврдено дологовременно искуство во работата

Доколку се исполнети сите барања се смета дека квалитетот е постигнат во целост.

Бодувањето на понудените цели се определуваат согласно проценетиот сооднос со најниската и највисоката понуда.

4. Облик на содржината на понудата

4.1 Понудата се изработува во писмена форма (формат во прилог)

Ставка	Опис на услуга/производ	Единечна цена со ДДВ	Единечна цена без ДДВ	Количина	Вкупна цена без ДДВ

4.2 Име, адреса, седиште на понудувачот на услуги, даночен број, броеви за контакт, факс, e-mail адреси за контакт како и лице за контакт.

- 4.3 Карактеристики на понудата
- 4.4 Рок и начин на испорака на стоките и услугите
- 4.5 Вредност на понудените содржини и услуги изразена во денарска вредност без вкупен ДДВ.
- 4.6 Рок и начин за плаќање

Набавувачот ќе го плати нето износот (без ДДВ) и ќе му ги достави на добавувачот сите потребни документи за спроведување на постапката за поврат од ДДВ при промет на добра и услуги во земјата.

Понудите да се достават по електронски пат на e-mail: ane.matevska@romaversitas.org.mk или во писмена форма во просториите на Здружението на граѓани „Ромаверзитас“ - Скопје на ул. 11 Октомври бр.8 – 1/2 , **најдоцна до 02.08.2020 година.**